

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ</b>			
2.	Код	ОМ-И-44			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Инфектологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII I	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф. др. Миле Босилковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од Инфектологија			
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> Запознавање на студентите со причините за фебрилни состојби и постапките кои се потребни за нивно дијагностицирање и разрешување Демонстрација и практична работа на случаи со фебрилни состојби				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <b>Теоретска настава:</b> Општи напомени за покачена температура, нејзина патогенеза, начин на мерење и интерпретација, класификации на покачените телесни температури. Пролонгирани фебрилни состојби: дефиниции, причини, пристап кон болни со пролонгирана фебрилна состојба, дијагноза, терапија, прогноза. <b>Практична настава:</b> Обработка на пациенти со пролонгирани фебрилни состојби <b>Семинарска работа:</b> Избрани делови од областа на фебрилните состојби.				
12.	<b>Методи на учење:</b> Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на распложивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување				бодови
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит		Усмен дел	бодови мин.-макс. 15 - 25

	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 10 - 20
			Практична настава	бодови	10 - 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<b>Условувачки критериуми:</b> За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1	1	Џонатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли	Инфективни болести, том 1 и 2	Табернакул	2012
	2	Наставниците од Катедрата по Инфектологија	Инфективни болести	Универзитет „Св Кирил и Методиј“ Медицински факултет	2012 год.
	Доплнителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2	1	D Longo, A Fauci, DL Kasper, S Hauser, J Jameson, J Loscalzo	Harrison's Principles of INTERNAL MEDICINE (2 Vol Set) 18 edition		2011